



Координативното тело за општествена одговорност на претпријатија и
Министерството за економија на Република Македонија
ОБЈАВУВААТ ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ВО 2017 ГОДИНА

ЗА НАЈДОБРИ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ

во следните категории (посебно за големи и мали/средни претпријатија):

- **Однос кон вработените**
- **Етичко управување**
- **Односи на пазарот кон снабдувачите, потрошувачите или купувачите**
- **Однос кон животната средина**
- **Вложување во заедницата**

Во конкуренција на сите апликации од петте категории, ќе се додели и **Признание за најинвентивен проект** или практика.

- Право на учество во изборот имаат сите претпријатија регистрирани во Република Македонија;
- Едно претпријатие може да аплицира **само** со еден проект во една категорија, а може да учествува со повеќе проекти доколку се во различни категории;
- Големината на инвестицијата во одредена практика, **не е** одлучувачки фактор, туку идејата, квалитетот на проектот, како и постигнатите резултати;
- Наградените ќе бидат избрани од страна на стручни жири комисији;
- Сите апликации и материјали ќе бидат третирани како доверливи.

Апликациите за пријавување, со насоки и критериуми за селекција се достапни на www.economy.gov.mk, www.cbcsr.mk и www.bcm.mk.

Ве молиме да ги доставите вашите пријави преку електронска пошта, на адреса beti.popova@economy.gov.mk и diella.sopaj@economy.gov.mk или по пошта (во затворен плик), на адреса: Министерство за економија на Република Македонија, ул. „Јуриј Гагарин“ 15, 1000 Скопје. Пријавите треба да се испратат со назнака или наслов на пораката „Пријава за Национална награда во 2017 година за општествено одговорни практики“.

Пријавите се примаат најдоцна до 1-ви септември 2017 година

Националната награда и оваа година е помогната од проектот „Општествена одговорност за сите“, кој е кофинансиран од Европската унија и во Македонија го спроведува Бизнис Конфедерација на Македонија. Информативно-едукативната средба за заинтересираните компании ќе се одржи на 3 јули 2017 година, во ЕУ Инфо Центарот, со почеток во 13:00 часот.

